

Почитувани студенти,

Ве известувам дека согласно скучениот Меморандум за соработка помеѓу Машинскиот факултет- Скопје и Германската компанијата Praescio ќе имате можност во периодот од Јули - Септември 2019 година да реализирате практична настава во некои од реномираните Германски компании од областа на машинството.

Сите заинтересирани кандидати својата Кратка Биографија (CV) да ја достават на следната е-маил адреса vladimir.tevdov@ifindout.com и bojan.jovanoski@mf.edu.mk.

Селекцијата на кандидатите ќе биде извршена од страна на Германските компании, а се однесува само за студентите кои ќе изразат подготвеност да ја реализираат праксата во нивната компанија. Реализираната практична настава во ваков тип на компании ќе има важност во вашето студентско досие како извршена практична настава.

Практичната настава ќе биде поврзана со насоката која Вие ја изучувате, а прашања околу покривање на трошоците за патувањето и Вашиот ангажман ќе ги добиете од соодветната Германската компанија од која ќе бидете избрани, по селекција и разгледување на вашата кратка биографија.

Рокот за пријавување е најдоцна до 12.07.2019 година.

Срдечен Поздрав,

Проф. Д-р. Дарко Данев, Декан на МФС

Г-дин Мартин Ј. Беутх, Директор Праексио

Скопје, 28.06.2019



Dear students,

We would like to inform you that in accordance with the signed Memorandum of Cooperation between the Faculty of Mechanical Engineering - Skopje and the German company Praescio, you will have the opportunity in the period from July to September 2019 to realize practice in some of the reputable German companies in the field of mechanical engineering.

All interested candidates need to send their CV to the following e-mail address vladimir.tevdov@ifindout.com and bojan.jovanoski@mf.edu.mk .

The selection of candidates will be carried out by the German companies, and it is only for students who will express their readiness to realize the practice in their company. Realized practical classes in this type of company will have relevance in your student dossier as a practical lesson.

The practical lessons will be related to the direction that you study, and all the information about covering travel costs and your engagement from the appropriate German company from which you will be selected, you will receive after selecting and reviewing your CV.

The application deadline is no later than 12.07.2019.

Best Regards,

Prof. D-r. Darko Danev, Dean of Faculty of Mechanical Engineering

Mr. Martin J Beuth, Director of Praescio

Skopje, 28.06.2019